

Акционерско друштво за приредување игри на среќа
Државна лотарија
на Република Северна Македонија
Бр. 05-4335/1
15.06. 2023 год.
СКОПЈЕ

**АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје**

**КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2022 ГОДИНА СО
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗИЈАТА**

Скопје, Јуни 2023 година

СОДРЖИНА

	стр.
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка од 01.01-31.12.2022 година	4
- Консолидиран Извештај за финансиската состојба на 31.12.2022 година	5
- Консолидиран Извештај за промените на главнината	6
- Консолидиран Извештај за паричните текови од 01.01 до 31.12.2022 година	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8-36

Прилози:

- Годишна Сметка за 2022 година;
- Извештај за работење за 2022 година.



ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА, ПРОЦЕНА И ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ

До

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА Скопје

Скопје, 14.06.2023г.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопственикот на Друштвото

Извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје (во понатамошниот текст Друштвото), кои ги вклучуваат Консолидираниот извештај за финансиската состојба на 31 Декември 2022 година и Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, како и на поврзаните на нив Консолидираниот извештај за паричните текови и Консолидираниот извештај за промените на главнината за годината која што завршува тогаш, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите појаснувачки информации.

Одговорност на раководниот тим на Друштвото

Раководниот тим на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република С.Македонија и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираниите финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ревизијата е извршена во согласност со прифатените Меѓународни Стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека консолидираниите финансиски извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази, со

кои се поткрепуваат износите и презентациите во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Друштвото, за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта за изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководниот тим на Друштвото, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Веруваме дека обезбедените ревизорски докази се достатни и соодветни за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, консолидираните финансиски извештаи ја прикажуваат веродостојно и објективно, во сите материјално значајни аспекти, финансиската состојба на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје на ден 31 Декември 2022, како и резултатите од работењето и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република С.Македонија.

Извештај од други правни и регулативни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа, согласно член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2022 година. Нашата работа, по однос на годишниот извештај за работа е извршена согласно МРС 720 и е ограничена на известување, дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, во сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2022 година.

Обрнување внимание

Без да го модифицираме нашето мислење, обрнуваме внимание на фактот дека друштвото подружница, ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - КАСИНОС АУСТРИЈА Скопје, ги нема усогласено, сметководствените политики, како и други акти, во делот на утврдување и признавање на трошоците при што применетите сметководствените стандарди за финансиско известување се разликуваат од оние кои ги применува матичното Друштво, АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје.

Скопје, 14 Јуни, 2023 година

ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, Лиценца за работа бр.18

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Данче Зографска

УПРАВИТЕЛ

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР,



Данче Зографска

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01 до 31.12.2022

	Белешки	2022	во 000 МКД 2021
Приходи од работење	5	5.327.271	4.482.860
Трошоци за суровини и материј.	6	(35.881)	(26.593)
Услуги	6	(3.468.653)	(2.888.081)
Останати трошоци од работење	6	(277.081)	(192.691)
Трошоци за вработени	7	(118.766)	(81.829)
Амортизација и вредносни усогласувања	6	(146.604)	(149.492)
Други трошоци	6	(3.522)	(925)
Добивка од редовно работење		1.276.764	1.143.249
Приходи од финансирање	8	14.246	11.461
Расходи од финансирање	9	(8.502)	(825)
Добивка пред оданочување		1.282.508	1.153.885
Данок од добивка	10	(125.818)	(111.248)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		1.156.690	1.042.637
Останата сеофатна добивка/загуба		-	-
Данок на сеофатна добивка		-	-
СЕОФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		1.156.690	1.042.637
Дел од добивката на малцинскиот сопственик		576.091	474.682
СЕОФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА НА ДРУШТВОТО		580.599	567.955



Овластено лице

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на 31.12.2022 година

во 000 МКД

	Белешки	31.12.2022	31.12.2021
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12	280.971	292.521
Материјални средства	13	790.200	893.845
Финансиски вложувања		-	-
<i>Вкупно нетековни средства</i>		1.071.171	1.186.366
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	14	247.663	78.402
Побарувања од купувачи	15	190.296	127.295
Останати краткорочни побарувања	15	106.103	89.556
Финансиски вложувања		92.542	-
Пари и парични еквиваленти	16	1.738.690	1.532.518
АВР		69.006	14.207
<i>Вкупно тековни средства</i>		2.444.300	1.841.978
ВКУПНО СРЕДСТВА		3.515.471	3.028.344
Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Акционерски капитал	17	276.355	276.355
Малцинско учество		369.828	369.828
Резерви		130.696	130.696
Премија на издадени акции		384.373	384.373
Акумулирана добивка		494.295	282.945
Добивка од тековна година		1.156.690	1.042.637
<i>Вкупно акционерски капитал</i>		2.812.237	2.486.834
В ОБВРСКИ			
Краткорочни фин. обврски	18	239.511	105.053
Краткорочни обврски кон доб.	19	328.731	288.588
Останати краткорочни обврски	20	78.379	62.011
Обврски за даноци, придонеси и др.	20	46.393	74.983
ПВР		10.220	10.875
<i>Краткорочни обврски</i>		703.234	541.510
<i>Вкупно обврски</i>		703.234	541.510
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		3.515.471	3.028.344

Овластено лице



Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА

во 000 МКД

	Акционерски Капитал	Малцинско учество	Премија на акции	Резерви	Акумулирана добивка	Добивка за годината	Вкупно
Состојба 01.01.2021	276.355	369.828	384.373	130.696	328.930	628.342	2.118.524
Распред.на добивка	-	-	-	-	628.342	(628.342)	-
Дивиденда на малц.сопственици	-	-	-	-	(271.848)	-	(271.848)
Дивиденда на РСМ	-	-	-	-	(402.479)	-	(402.479)
Добивка за 2021 год.	-	-	-	-	-	1.042.637	1.042.637
Состојба 31.12.2021	276.355	369.828	384.373	130.696	282.945	1.042.637	2.486.834
Нето Добивка за годината на матичното друштво						567.955	
Нето Добивка за годината - неконтролирачка						474.682	
Состојба 01.01.2022	276.355	369.828	384.373	130.696	282.945	1.042.637	2.486.834
Распред.на добивка	-	-	-	-	1.042.637	(1.042.637)	-
Промени по разни основи					238		
Дивиденда на малц.сопственици					(474.682)	-	(474.682)
Дивиденда на РСМ					(356.843)	-	(356.843)
Добивка за 2022 год.						1.156.690	1.156.690
Состојба 31.12.2022	276.355	369.828	384.373	130.696	494.295	1.156.690	2.812.237
Нето Добивка за годината на матичното друштво						580.599	
Нето Добивка за годината - неконтролирачка						576.091	



Овластено лице

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

во 000 МКД

	2022	2021
Паричен тек од деловни активности		
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	1.282.508	1.153.885
Амортизација на нетековни средства	146.604	149.492
Платени-примени кам., пресмет. курсни разлики	(880)	319
Платен данок на непризнаени расходи	(125.818)	(111.248)
Промени во обртни средства		
Зголемување на побарувања по сите основи	(134.347)	(18.789)
Зголемување за залихи	(169.261)	(67.621)
Зголемување на обврски спрема добавувачи	40.143	42.849
Зголемување на останати обврски (освен за дивиденди)	15.713	7.095
Зголемување на обврски за даноци и придонеси	(28.590)	61.704
	(256.436)	63.801
Нето приливи од деловни активности	1.026.072	1.217.686
Паричен тек од инвестициони активности		
Набавка (Отуѓување) на нетековни средства	(30.291)	(178.697)
Краткорочни финансиски вложувања	(92.542)	-
Плаќања за долг. и останати вложувања	-	-
Примени дивиденди	-	-
Нето промени од инвестициони активности	(122.833)	(178.697)
Паричен тек од финансиски активности		
Приливи на долгорочни кредити	-	-
Приливи на краткорочни финан. обврски	134.458	86.950
Капитал и резерви	-	-
Исплатени дивиденди	(831.525)	(674.327)
Нето промени од финансиски активности	(697.067)	(587.377)
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	206.172	451.612
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	1.532.518	1.080.906
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	1.738.690	1.532.518

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје е Акционерско друштво, основано е на 26.06.2007 година, а во Централниот регистар на РСМ се води под ЕМБС 6436846. Седиштето на друштвото е во Скопје, на Бул. Гоце Делчев бр.8.

Основната главнина на друштвото се состои од 45.000 обични акции, со номинална вредност од 100 евра по акција.

Основна дејност на друштвото е коцкање и обложување (92.00).

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје има добиено, согласно согласно Законот за игрите на среќа и забавните игри (Службен Весник на Република Македонија бр.24/11; 51/11; 148/11; 74/12; 171/12;27/14; 139/14; 61/15; 154/15; 23/16; 178/16 и 90/17 и Службен Весник на Република Северна Македонија 251/22), право за приредување:

Општи игри на среќа:

- Лото;
- Спортска прогноза;
- Лотарија;
- Инстант лотарија;
- Томбола и
- Наградни игри и

Посебни игри на среќа:

- Обложување на спортски натпревари;
- Обложување на спортски натпревари преку интернет.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје е сооснивач и содружник во ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-КАСИНОС АУСТРИА ДОО со доминантно учество од 51% во капиталот. АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, како влог во ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДОО, го има пренесено правото на приредување електронски игри на среќа на територијата на РС Македонија и ексклузивното право за приредување на интернет игри на среќа за период од две години.

АД ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА С.МАКЕДОНИЈА ДОО приредува електронски и интернет игри на среќа, и тоа општи игри на среќа (лотариски, електронски наградни игри и интерактивни игри на среќа) и посебни игри на среќа (обложување на спортски натпревари и обложување на спортски натпревари преку интернет) како и други игри на среќа во кои може да се учествува преку глобална интернет мрежа.

Друштвото објавува поединечни и консолидирани финансиски извештаи.

Во консолидираните финансиски извештаи за 2022 година, Друштвото ги презентира, сумирано со подружницата, резултатите од работењето, финансиската состојба, паричните текови и промените во капиталот, при што ги елиминира нивните меѓусебни односи.

Друштвото на крајот на 2022 година има вкупно 106 вработени.

Консолидираните Финансиски извештаи за периодот 01.01-31.12.2022 година се усвоени од менаџментот на 31.03.2023 година.

1. Основа за составување на финансиските извештаи и значајни сметководствени политики

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изготвени во согласност со законските прописи на Република С.Македонија, со одредени рекласификации и дополнувања заради усогласување со барањата за известување, согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Друштвото може во одредени случаи да врши избор на одредени сметководствени политики во рамки на законски пропишаните сметководствени политики или самостојно да одлучува дали ќе ги примени или нема да ги примени пропишаните сметководствени политики.

2.1. Основи за сметководство

Согласно сметководствените принципи, а со цел реално прикажување на приходите и расходите, односно финансискиот резултат и основниот капитал на друштвото, Финансиските извештаи се изготвени со употреба на принципот историски вредности, модифицирани со ефектот од инфлаторните промени кој влијае на одредени средства, обврски и капитал.

Основните сметководствени политики кои се применети во составување на

Финансиските извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2022 година (доколку не е поинаку наведено), се во согласност со закон пропишаните финансиските извештаи.

2.2.1. Основа за консолидација на финансиските извештаи

ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје е друштво-подружница, под доминантна контрола со 51% сопственост на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје. Финансиски извештаи на ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-КАСИНОС АУСТРИА ДОО се вклучени во консолидираните финансиски извештаи на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА С.МАКЕДОНИЈА.

Принципи на консолидација се следните:

1. Се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските и капиталот од извештаите за финансиската состојба на 31 Декември 2022 и 2021 година, како и приходите и расходите од извештајот за сеопфатната добивка за 2022 и 2021 година,
2. Во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 Декември 2022 и 2021 година, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамки на Групацијата.
3. Во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависното друштво (подружница) со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година и салдото од делот на капиталот на тие друштва, кои се однесуваат на тие вложувања.
4. Во целост се елиминираат приходите и расходите за 2022 и 2021 година, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамки на Групацијата.

2. 2.1. Функционална валута

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изразени во согласност со законските прописи на Република С.Македонија, во функционалната, национална валута на Република С.Македонија - македонски денар. Финансиските извештаи за периодот 01.01-31.12.2022 година на Друштвото се изготвени во илјади денари (во 000 МКД).

2.2. Трансакции во странски валути

Пресметката на странските средства, односно побарувањата и обврските, се врши според средниот девизен курс на странските средства на НБРМ во денарска противвредност на денот на составување на годишните финансиски извештаи, а искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните курсеви на странските валути на 31.12.2022 години во денари

Валута	31.12.2022	31.12.2021
1 ЕВРО	61,4932	61,6270
1 УСА Долар	57,6535	54,3736

2.3. Признавање на приходи

Приходите претставуваат објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и извршените услуги. Приходите се прикажуваат намалени за вкалкуираното ДДВ, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

2.3.1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на стоки се признаваат кога друштвото пренело на купувачот значајни ризици и користи од сопственоста на стоките, без да задржи било каква контрола над продадените стоки. Приходот од лотариските игри е нето добивката од играње, што претставува разликата помеѓу вкупните уплати намалени за фондовите на играта.

2.3.2. Приходи од давање услуги

Приходите од давање услуги се признаваат кога резултатот од определена трансакција може веродостојно да се процени и приходот во врска со трансакцијата треба да се признае според степенот на довршеност на датумот под кој е сочинет извештајот. Приходот од секоја игра на среќа е нето добивката од играње, што претставува разликата помеѓу вкупните уплати намалени за фондовите или исплатите од играње. Во друштвото приходите се признаваат во моментот на нивното остварување од страна на купувачите-консументите (во моментот на консумирање на

услугата, играње-уплата за игрите на среќа и сл.) Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2.3.3. Приходи од камати

Приходите од каматите настанати од финансиски средства, по основ на пласмани и побарувања од деловни односи, се признаваат кога е веројатно дека друштвото ќе има економските користи од одреден износ на камата кои може веродостојно да се измери. Приходите од камати се признаваат на временска основа на утврдената каматна стапка и се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на приходите од финансиски активности. Согласно законските прописи под камати се подразбира било кој облик на ревалоризација на побарувањата, доколку така е договорено, односно пропишано.

2.4. Трошоци на работењето

Трошоците на работење ги сочинуваат сите трошоци настанати во текот на извршување на дејноста, како и специфичните трошоци поврзани со природата на основната дејност-приредување игри на среќа, плаќање посебни давачки надоместоци во месечен износ на лотариските и останатите игри на среќа и набавката на материјали и стоки кои се неопходни за остварување на приливи на економски користи на друштвото во пресметковниот период.

2.5. Инвестиционо и тековно одржување

Трошоците на инвестиционо и тековно одржување на основните средства се покриваат од приходот во пресметковниот период, кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува односно модернизира капацитетот или намената на основните средства, се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

2. 6. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување кои директно се однесуваат на купување или производство на одредено средство кое представува средство за понатамошна употреба или продажба директно се додаваат и ја зголемуваат неговата вредност се

додека средството не е подготвено за употреба или продажба.

Каматите настанати по основ на обврски, пресметани до датумот на Извештајот за финансиска состојба, со исклучок на каматите по основ на трети лица за основни средства, кои се надоместуваат на товар на ревалоризационата резерва се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на финансискирасходи. Согласно законските прописи, како каматите се третираат и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

2.7. Користи на вработени

Користи на вработени се сите форми на надомести кои ги дава друштвото на своите вработени во размена за извршената услуга од страна на вработените, Матичното Друштво и подружницата немаат идентичен систем на надоместување на трудот на своите вработени во размена за извршената услуга, односно применуваат различен систем на наградување на трудот на вработените, при што различно се вреднуваат исти или слични работни задачи.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат во рок од дванаесет месеци по крајот на периодот во кои вработените ја извршиле услугата, како платите, сите придонеси на плати со персоналниот данок, платените отсуства, учество во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка во периодот за кој се однесуваат.

Согласно законските прописи во РСМ на сите вработените им се пресметува плата на бруто основа, во која освен нето платата се и придонесот за пензиско иинвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување, како и придонесите за вработување и за дополнително здравствено осигурување.

2.8. Бонус планови

Друштвото признава како обврска објавени бонуси за вработени земени како награди за успешноста во финансиските и оперативните резултати. Друштвото нема посебно изготвени планови за бонуси на вработените.

2.9. Даноци и придонеси

Даноците и придонесите и другите законски обврски се издвојуваат согласно законските прописи. Повеќе платените даноци на крајот од периодот се искажуваат како побарувања од државата.

Издвојувањата за данокот од добивка се вршат годишно, на остварената добивка како основица, согласно прописите, по пропишана стапка од 10%. Согласно Законот за данок на добивка, данок од 10% се плаќа и на непризнаените расходи за даночни цели.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентираат за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните даночни стапки.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје во однос на обврската за данокот на додадена вредност, а согласно член 23, точка 7 од Законот за ДДВ, е ослободен од плаќање ДДВ на игрите на среќа без право на одбивка, односно влезните трошковни фактури ги признава со вклучен ДДВ, а на приходите остварени од организираните игри на среќа не пресметува ДДВ.

Друштвото, согласно 39 од Законот на игрите на среќа и забавните игри (Службен Весник на Република Македонија бр.24/11; 51/11; 148/11; 74/12; 171/12;27/14; 139/14; 61/15; 154/15; 23/16; 178/16 и 90/17 и Службен Весник на Република Северна Македонија 251/22), е обврзано да пресметува на месечна основа и да плаќа месечен надомест-посебна давачка од 4% на вкупните уплата на ЛОТО и СРЕЌНИ ТОПЧИЊА игрите на среќа, на КЕНО 20% од нето добивката, што претставува разликата помеѓу добивките и загубите од играње, а за секоја игра од инстантите приходот зависи од утврдените правила на игра. ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-КАСИНОС АУСТРИА ДОО за приредување на електронските игри на среќа е обврзана да плаќа месечен надомест-посебна давачка од 30 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на уплатата, месечен паушал за секој ВЛТ-терминал, а за интернет игрите на среќа, согласно член 103, точка 3 од Законот на игрите на среќа и забавните игри е обврзано да пресметува на месечна

основа и да плаќа месечен надомест-посебна давачка од 0,5% од вкупната вредност на уплатите, на месечна основа до 15-ти во месецот за предходниот месец.

2.10. Нетековни средства

Нетековните средства ги вклучуваат материјалните и нематеријалните средства.

2.10.1. Нематеријални средства

Основачките вложувања и материјалните права за патенти, лиценци и заштитени марки ги содржат трошоците за добивање лиценци, изработка и набавка на проекти и друга документација, стручно оспособување и усовршување за отпочнување со вршење на основната дејност, како и права на софтвери и софтверски лиценци. Оснивачките вложувања и материјалните права се евидентираат поцената на сите трошоци настанати до нивното стекнување.

Друштвото согласно член 7 од Законот за игрите на среќа и забавни игри (Службен Весник на Република Македонија бр.24/11; 51/11; 148/11; 74/12; 171/12;27/14; 139/14; 61/15; 154/15; 23/16; 178/16 и 90/17 и Службен Весник на Република Северна Македонија 251/22), има право за приредување на лотариски игри, а од Министерството за финансии на РСМ добива Решение за приредување игри на среќа со инстанти, за секоја серија поединечно.

Амортизацијата на оснивачките вложувања и материјалните права се врши на набавната вредност, се пресметува праволиниски, по утврдени стапки, во еднакви годишни износи. Стапки применети при амортизација се:

	Корисен век	Стапки
- Право на приредување електронски игри на среќа на територија на РСМ*	30 години	3,3%
-Право за приредување на интернет игри на среќа за период од две години*	2 години	50%
-Платформа – софтвер за приредување на интернет игри на среќа	4 години	25%
-Долгорочни нематеријални средства	10 години	10%

*Амортизација се пресметува на лиценците и правата кои имаат ограничен век на траење, на лиценците и правата кои немаат ограничен век на траење не се пресметува амортизација.

2.10.2. Материјални средства

Материјалните средства земјата, недвижности, постројки и опрема првично се евидентираат по нивната набавна вредност зголемени за трошоците за нивната набавка до ставањето во употреба. Последователните издатоци за реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува капацитетот се евидентираат како зголемување на вредноста на материјалните средства.

Недвижности, постројки и опремата се прикажуваат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување.

Амортизацијата на материјалните средства, се признава како трошок во извештајот за сеопфатна добивка, а се пресметува праволиниски, по утврдени стапки, кои се определени на тој начин што набавната вредност на нетековните материјални средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на нивната употреба. Стапки применети при амортизација се:

	Корисен век	Стапки
- Градежни објекти	40-50 години	2,5%-2%
- Транспортни сред.	4-5 години	25%-20%
- Опрема	5-10 години	20%-10%
- Компјутери	4-5 години	25%-20%

Материјалните средства недвижности, постројки и опрема се поделени, во групи, по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Резидуалната вредност на средствата и нивниот век на користење се проценува на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба и се корегира доколку е потребно.

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Земјата и материјалните средства во подготовка не се амортизираат.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од Извештајот за Финансиската состојба на друштвото заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се книжи во

извештајот на сеопфатната добивка.

Матичното Друштво и подружницата не применуваат подеднакви стапки за амортизација на еднакви групи на средства.

2.11. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства

Средствата кои имаат неопределен век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација во друштвото, се проценуваат од оштетување секогаш кога постојат настани или промени во околностите кои укажуваат дека нивната сегашна вредност не е еднаква со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците за продажба, и неговата употребна вредност. Со цел да се процени оштетувањето на средствата, се групираат во најмали единици што генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се оштетени се проценуваат за можна корекција на оштетувањето на денот на извештајот за финансиската состојба.

2.12. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на наемопримателот сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања на наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржуваат од наемодавателот се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наемот при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателот ги презентира средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба на друштвото како средства за издавање или материјално вложување во постројки и опрема.

2.13. Залихи

(1) Залихите на материјали и резервни делови се прикажуваат според трошоците за нивната набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност, а залихите на стоки се прикажуваат по нивната реализациона вредност.

(2) Ситниот инвентар се отпишува целосно или со 50% (за 2 години), при неговото ставање во употреба, во зависност од намената.

(3) Намалувањето на вредноста на залихите се врши во годишниот извештај индиректно, на товар на останатите расходи, доколку субјектот процени дека опаѓа пазарната вредност на залихата или ја губи употребната вредност.

2.14. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е секој договор кој истовремено се јавува како финансиско средство во едно друштво, а како финансиска обврска или инструмент на главнина во друго друштво.

Финансиските средства, и финансиските обврски или инструментите на главнината се признаваат во извештајот за финансиската состојба единствено кога друштвото ќе стане страна во договорните услови на финансискиот инструмент.

При првичното признавање финансиските инструменти се искажуваат по нивната набавна вредност, зголемени за трошоците настанати до нивното стекнување.

2.14.1. Финансиски средства

Финансиските средства ги сочинуваат вложувањата во: акции и удели во банки, во други финансиски институции и во друштва како и дадените заеми и депозити, побарувањата од купувачи, пари и парични средства, позајмици на вработени и останати побарувања.

За целите на вреднувања друштвото ги класифицира финансиските средства во зависност од целите и рочноста со кои е склучен договорот во соодветни категории на финансиски средства: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположиви за продажба и финансиски средства до доспевање.

а) Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средстванаменети за тргување. Едно финансиско средство се

класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства.

б) Заеми и побарувања

Депозитите во банки и друштва, дадените позајмици, побарувањата од купувачи, позајмици на вработени и останати побарувања. се вклучуваат во категоријата заеми и побарувања и претставуваат финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучуваат во тековни средства, освен средствата кои имаат доспеаност подолга од 12 месеци од датата на извештајот за финансиската состојба и се класифицираат како нетековни.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти ги вклучуваат депозитите на сметките (денарски и девизни), готовината во благајна и високо ликвидни парични инструменти како краткорочни државни записи, чекови и слично.

Друштвото, согласно Законот за игри на среќа (Сл.весник 24/11..90/17) има обврска на посебна наменска сметка во банка, како резерва, заради исполнување на обврските кон учесниците на игри на среќа, како и обврските за јавни давачки и надомести, како и посебните давачки.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата може да бидат по основ на продажба-услуга, побарувањата од вработени, побарувањата од повеќе платени даноци и други побарувања се искажуваат по нивната номинална вредност, зголемена за каматите согласно склучениот договор. Побарувањата кои се искажуваат во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРСМ на денот на составување на финансиски извештаи.

Оштетување на пласмани и побарувања

Со состојба на крајот на годината се врши исправка на вредноста на позајмиците и побарувањата по основ на продажба кои се сèуште ненаплатени и за кои е покрената постапка пред надлежниот суд за нивна наплата.

в) Финансиски средства расположиви за продажба

Финансиските средства расположиви за продажба се не-деривативи кои се или одредени во оваа категорија или не се класифицирани во некоја од другите категории.

Се вклучуваат во нетековни средства освен ако раководството има намера да ги продаде во рок од 12 месеци од извештајот за финансиската состојба.

Стекнувањето и продажбите на финансиските средства се признаваат на датата на тргувањето, на која Друштвото се обврзало да купи или да продаде средство.

Почетно признавање

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната набавна вредност, зголемени за сите трошоци настанати до нивното стекнување.

На секоја дата на известување Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на секое финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположиви за продажба, значително или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство представува индикатор дека средството е оштетено.

Друштвото АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ во 2021 и 2022 година немало финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби ниту финансиските средства расположиви за продажба.

2.14.2. Финансиски обврски и инструменти на главнина

Обврските и инструментите на главнина произлезени од друштвото се класифицира како останати финансиските обврски и инструменти на главнина во согласност со предметот на договорот од кој се произлезени и дефинирањето на финансиските обврски и инструменти на главнина.

2.14.2.1. Инструменти на главнина

Инструмент на главнина е секој договор кој го евидентира остатокот од средствата на друштвото после одземањето на сите негови обврски. Како инструменти на главнината, издадени од друштвото, се признаваат сите приливи намалени за директните трошоци за нивното издавање.

2.14.2.2. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во обврски кон добавувачи и останати обврски како и финансиските обврски по објективна вредност преку добивки и загуби или останати финансиски обврски.

Обврските кон добавувачи иницијално се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот ефективна каматна стапка.

Заради краткиот рок на доспевање сметководствената вредност на обврските кон добавувачи и останати обврски е приближна на нивната објективна вредност.

2.15. Долгорочни обврски

Друштвото нема земени кредити на рокови подолги од една година. Сите кредити во странска валута се искажуваат во денарска против вредност по среден курс на НБРМ на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

2.16. Капитал

Запишаниот капитал на Друштвото се признава по историска цена на денот на неговото регистрирање, и е еднаков на уплатениот капитал при основањето на друштвото.

2.17. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска во периодот во кои се објавени.

2.18. Известување по сегменти

Согласно МСФИ 8, од друштвата се бара да известуваат по оперативни сегменти како делови кои генерираат профит. Друштвото својата дејност ја врши во неколку оперативни сегменти, што опфаќа активности од приредување на различни видови на игри на среќа. Приходите остварени од основна дејност се доминантни во вкупните приходи, а останатите приходи се незначителни, друштвото известувањето го врши поединечно, за секој оперативен сегмент.

2.19. Споредбени показатели

Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година се ревидирани и претставуваат релевантна основа за споредба со ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 01.01 до 31.12.2022 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи, вообичаено се еднакви со реалните износи на остварените настани. Проценките кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу.

3.1. Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност на проценетите материјални средства и на финансиските средства и финансиските обврски, кои не котираат на активни пазари – побарувања од купувачи, останати побарувања, позајмици, обврските кон добавувачи и останатите обврски, се анализираат од страна на Друштвото на датата на Извештај за финансиската состојба, дали претрпеле значајни промени во однос на вредноста на денот на проценката. Проценката на друштвото е дека разликата помеѓу нивната пазарна вредност и проценетата сметководствена вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

3.2. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Видови ризици

Друштвото нема да применува посебни методи на дисперзирање на ризикот од неговите финансиски инструменти, сите добивки или загуби се признаваат во остварена добивка за тековната година, освен финансиските средства класифицирани како расположиви за продажба кои се признаваат во извештајот како останати сеопфатна добивка. Во работењето Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се пазарниот ризик од промена на девизните курсеви, каматниот ризик како и кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, даночниот ризик и капиталниот ризик. Менаџментот на Друштвото го врши управувањето со ризици, насочен е во активности за правилно управување со финансиските ризици, со цел

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

навремено да се минимизираат потенцијалните негативни ефекти.

1) Пазарни ризици

А) Ризик од промена на девизните курсеви

Функционална валута на Друштвото е Македонски денар.

Друштвото во своето работење е значително поврзано со трансакции во странска валута. Како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на флукуациите на различните странски валути, менаџментот на Друштвото не применува посебни техники за хеџирање од валутниот ризик, бидејќи курсот на националната валута е стабилен. Менаџментот спроведува политика на навремено обезбедување на доволно девизни средства на девизните сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање.

Сензитивната анализа за ризикот од промена на девизните курсеви која се бара согласно IFRS 7 е ограничена на ризикот кој се јавува кај финансиските инструменти деноминирани во валута различна од функционалната валута по која се врши нивното мерење.

Следната табела ја прикажува сензитивноста на нето добивката во однос на зголемување за 5% на денарот и намалување за 5% на денарот.

	Зголемување 5%	Намалување 5%
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2022</u>
ЕУРО	(5.060)	5.060
USA \$	-	-
НЕТО ПРОМЕНА	<u>(5.060)</u>	<u>5.060</u>

Друштвото не акумулира доволно готовина во ЕУР, а има обврски кон добавувачите во ЕУР. Следната табела ги прикажува деноминираниите средства и обврски на 31.12.2022 година:

	Средства	Обврски
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2022</u>
ЕУРО	836	102.031
	<u>836</u>	<u>102.031</u>

Б) Каматен ризик

Каматниот ризик представува ризик од промена на висината на каматните

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

стапки по дел од земените странски кредити кои се врзани со SKIBOR, EURIBOR и LIBOR. Друштвата на 31.12.2022 година немаат кредитни обврски.

2) Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик при извршување на своите деловни активности. Кредитниот ризик се дефинира како ризик од нереализирање на некој финансиски инструмент, пришто едната страна ќе претрпи финансиски загуби од неисполнување на обврска на другата страна. Готовите пари со кои располага друштвото се депонирани на трансакциски сметки во банки со утврден висок кредитен рејтинг, односно не се изложени на кредитен ризик. Побарувањата од купувачите, се состојат од повеќе салда, пришто за управувањето на кредитниот ризик менаџментот води политика на разумна дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на кредитниот ризик на крајот од годината е како што следува:

	31.12.2022	Во 000 МКД 31.12.2021
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Парични средства	371.493	299.841
Депозити, безкаматни вложувања	92.542	-
Купувачи	365.405	231.058
	829.440	530.899
<i>Каматносни</i>		
Парични средства	1.367.197	1.232.677
Вложувања во друштва	-	-
	1.367.197	1.232.677
ВКУПНО ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	2.196.637	1.763.576
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Добавувачи и останати	703.234	541.510
	703.234	541.510
<i>Каматносни кредити со фиксна камата</i>		

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

Кредити	-	-
	-	-
<i>Каматоносни кредити со променлива камата</i>		
Кредити	-	-
ВКУПНО ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	703.234	541.510

2) Ризик на финансирање

Ризикот дека друштвото нема да има соодветен готовински тек за навремено да ги подмири своите финансиски обврски. Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на сопствени средства како и преку користење на краткорочни и долгорочни кредити.

Менаџментот на друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа, која на крајот на 2022 година е како што следува:

	Во 000 МКД	
	2022	2021
Обврски од игри на среќа	703.234	541.510
Парични средства и депозити во банки	1.738.690	1.525.518
Нето обврски / пари	(1.035.456)	(984.008)
Вкупен капитал	2.812.237	2.486.834
% на задолженост	-	-

3) Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои од можноста друштвото да не биде во состојба редовно да ги подмирува достасаните обврски кон доверителите. Менаџментот, до сега спроведува успешна политика на навремено обезбедување на доволно ликвидни средства на сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

Друштвото на 31.12.2022 година според нивната доспеаност:

	Во 000 МКД			
	до 6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	1.738.690	-	-	1.738.690
Депозити/Гаранции	-	-	-	-
Купувачи и ост.	365.405	-	-	365.405
Вложувања	-	92.542	-	92.542
ФИНАН.СРЕДСТВА	2.104.095	92.542	-	2.196.637
Добавувачи и ост.	463.723	-	-	463.723
Остан.финан.обврски	227.536	11.975	-	239.511
ФИНАН.ОБВРСКИ	691.259	11.975	-	703.234
НЕТО	1.412.836	80.567	-	1.493.403

4) Даночен ризик

Согласно законските прописи на РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за период од пет години.

5) Капитален ризик

Друштвото успешно ја остварува целта во поглед на управување со капиталот, согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото, и одржување стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Друштвото. Во предходниот период Друштвото има издвоено за резерви, согласно Статутот, 20% од запишаниот капитал.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

5. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

	31.12.2022	31.12.2021
		во 000 МКД
Приходи од продажба во земјата	332.841	344.820
Останати деловни приходи	1.668	173
Вкупни приходи од продажба	334.509	344.993

ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

	31.12.2022	31.12.2021
		во 000 МКД
Приходи од продажба	4.979.981	4.124.015
Останати деловни приходи од игри на среќа	12.781	13.852
Вкупни приходи од продажба	4.992.762	4.137.867
Вкупни приходи	5.327.271	4.482.860

5. 1. ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ

ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

	31.12.2022	31.12.2021
		во 000 МКД
<u>ВИДЕО Игри</u>		
Приходи од електронски ВЛТ и други игри	4.501.095	3.813.197
<u>Интернет игри</u>		
Приходи од интернет игри - обложување	60.985	42.523
Приходи од интернет игри - општи елек.игри	319.827	200.623
Приходи од интернет игри - обложување во жи	69.491	47.355
Приходи од интернет игри-казино	28.583	20.317
Останати деловни приходи од игри на среќа	12.781	13.852
Вкупни приходи од продажба	4.992.762	4.137.867
Вкупни приходи	5.327.271	4.482.860

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

5. 1. ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ (ПРОДОЛЖУВА)

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

<u>Игри</u>	во 000 МКД	
	31.12.2022	31.12.2021
НОВО ЛОТО	150.909	156.648
ЏОКЕР	20.995	21.521
СРЕЌНИ ТОПЧИЊА	11.480	26.266
КЕНО	3.942	5.809
	33.066	-
<u>Инстант гребки</u>		
ДОМЕ СЛАТКИ ДОМЕ	4.790	34.521
ЗЛАТНА РИПКА 7	27.460	27.738
ЗЛАТНА РИПКА 6	4.920	14.438
ДИЈАМАНТ 6	17.992	-
ДИЈАМАНТ 7	4.192	-
СЕФ 4/ СЕФ	-	2.600
ДИЈАМАНТ 4	-	3.089
ДИЈАМАНТ 5	313	17.687
ЗЛАТНА ТРЕСКА 2	-	75
СО СРЕЌА 2	18	8.826
ЕКО СКУТЕР	3.032	5.191
МИНИ & МАКСИ	-	2.285
БОН БОН	647	11.663
БОН БОН 2	5.927	-
АМОРОВА СТРЕЛА	2.177	6.463
АМОРОВА СТРЕЛА 2	8.414	-
БИНГО 10	7.002	-
МЕГА МИЛИОНЕР	9.400	-
ОСТРОВО НА СРЕЌА	8.518	-
ФРУТИ	7.647	-
ВКУПНО	332.841	344.820

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Потрошени сировини и материјали	12.521	11.547
Потрошена енергија	8.282	3.580
Отпис на резервни делови и ситен инвентар	15.078	11.466
Вкупно трошоци за материјали	35.881	26.593
Транспортни и комун. услуги	56.174	51.965
Одржување	65.210	55.901
Закупнини	1.111.260	903.013
Реклами и промоции	107.037	64.684
Провизии за продажба	2.128.233	1.795.645
Останати услуги	739	16.873
Вкупно трошоци за извршени услуги	3.468.653	2.888.081
Трошоци за вработени - бруто плати	101.491	75.888
Други трошоци за вработени	17.275	5.941
Вкупно трошоци на вработени	118.766	81.829
Амортизација	146.604	149.492
Надомести на членови на одбори	7.552	4.315
Спонзорства и донации	76.443	22.469
Репрезентација	1.901	3.002
Осигурување	11.565	12.650
Банкарски провизии	1.583	2.351
Платени посебни давачки и надомести	135.458	129.162
Даноци, придонеси и такси	15.651	1.430
Професионални услуги	26.839	17.232
Останати услуги	89	80
Вкупно останати трошоци од работење	277.081	192.691
Надомести на штети, казни, пенали	501	239
Отпис на неотпишан дел на осн средства	-	-
Останати трошоци	471	686
Вкупно трошоци на продажба	4.050.507	3.339.611

7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Нето плати	66.858	50.176
Даноци на плати	6.190	4.496
Придонес-пензиско на плати	28.443	21.216
Вкупно трошоци за плати	101.491	75.888
Останати надомести на вработени	17.275	5.941
Вкупно трошоци за вработени	118.766	81.829

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

8. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Камати	13.538	11.204
Позит. курсни разлики	215	257
Останати приходи од финансирање	493	-
Вкупни приходи од финансирање	14.246	11.461

9. ТРОШОЦИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Затезни камати	242	514
Негативни курсни разлики	450	311
Останати расходи од финансирање	7.810	-
Вкупно расходи од финансирање	8.502	825

10. ДАНОК НА ДОБИВКА И НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Добивка пред оданочување	1.282.508	1.436.829
Даночно непризнаени реклами-репрезентација	-	2.702
Останати непризнаени расходи по ДБ	98.780	12.064
Основа за данок на добивка - 10%	1.381.288	1.451.595
Даночно намалување	(96.115)	(260.274)
Основа за данок на добивка	1.285.173	1.191.321
Вкупно данок на добивка	128.517	119.132
Даночно ослободување	(2.699)	(7.884)
Вкупно данок на добивка	125.818	111.248
Ефективна даночна стапка	9,8%	7,7%

11. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА-ДИВИДЕНДА

На Собранието на акционери на Друштвото, одржано 2022 година нето добивката од 2021 година во износ од 356.842.603,00 мкд е распределена како што следува:

Статутарни резерви	-
Дивиденда	356.842.603
Вкупно	356.842.603

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

12. НЕТЕКОВНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во 000 МКД

Опис	Софтвер за игри на среќа	Софтвер и др.	Право на електронски игри на среќа	Право на интернет игри на среќа	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба 31.12.2021	75.250	8.340	380.681	3.693	467.964
Набавки во тек на година	-	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2021	75.250	8.340	380.681	3.693	467.964
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2021	63.234	6.303	76.060	3.693	149.290
Амортизација 2021	12.008	1.468	12.677	-	26.153
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2021	75.242	7.771	88.737	3.693	175.443
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2022	75.250	8.340	380.681	3.693	467.964
Набавки во тек на година	1.288	-	-	-	1.288
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	76.538	8.340	380.681	3.693	469.252
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2022	75.242	7.771	88.737	3.693	175.443
Амортизација 2022	85	76	12.677	-	12.838
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	75.327	7.847	101.414	3.693	188.281
Нето вредност на 31.12.2021	8	569	291.944	-	292.521
Нето вредност на 31.12.2022	1.211	493	279.267	-	280.971

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

13. НЕТЕКОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во 000 МКД

Опис	Градежни објект	Опрема	ВЛТ апарати	Аванси за мат.сред. инвестиции	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2021	108.652	169.292	984.379	-	1.262.323
Набавки во тек на год.	1.717	11.548	-	165.432	178.697
Пренос од инвест. во тек	-	57	165.375	(165.432)	-
Расходи и отуѓувања	-	(8.742)	-	-	(8.742)
Состојба 31.12.2021	110.369	172.155	1.149.754	-	1.432.278
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2021	29.177	137.357	257.713	-	424.247
Амортизација	2.727	12.130	108.481	-	123.338
Расходи и отуѓувања	-	(9.018)	(134)	-	(9.152)
Состојба 31.12.2021	31.904	140.469	366.060	-	538.433
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2022	110.369	172.155	1.149.754	-	1.432.278
Набавки во тек на год.	1.395	27.608	-	-	29.003
Пренос од инвест. во тек	-	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	(3.685)	-	-	(3.685)
Состојба 31.12.2022	111.764	196.078	1.149.754	-	1.457.596
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2022	31.904	140.469	366.060	-	538.433
Амортизација	2.967	14.766	116.034	-	133.767
Расходи и отуѓувања	-	(4.804)	-	-	(4.804)
Состојба 31.12.2022	34.871	150.431	482.094	-	667.396
Нето вредност на 31.12.2021	78.465	31.686	783.694	-	893.845
Нето вредност на 31.12.2022	76.893	45.647	667.660	-	790.200

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

14. ЗАЛИХИ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Материјали и сировини	376	362
Ситен инвентар и резервни делови	75	-
Залиха на трговски стоки	247.212	78.040
Вкупно залихи	<u>247.663</u>	<u>78.402</u>

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Побарувања од купувачи од земјата	190.296	127.279
Побарувања од купувачи од странство	-	16
Сомнителни и спорни побарувања	12.363	12.363
Вредносно усогласување	(12.363)	(12.363)
Побарувања од дадени аванси	8.800	12.259
Побарувања од даноци, придонеси	8.387	7.922
Побарувања од вработени	349	296
Останати побарувања	-	32.806
Аванси за мали добивки	88.567	36.273
Однапред платени трошоци	69.006	14.207
Вкупно побарувања од купувачи	<u>365.405</u>	<u>231.058</u>

17. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Краткорочни вложувања во друштва	92.542	-
Останати краткорочни вложувања	-	-
Вкупно краткорочни вложувања	<u>92.542</u>	<u>-</u>

* Со Договор бр.03-1442 од 25.02.2022 година е дадена безкаматна позајмица на АД ЕСМ, на шест месеци, во износ од 1.500.000,00 евра, со залог на недвижен имот.

16. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Пари на денарски сметки во банки и во благајна	1.367.852	1.170.356
Пари на девизни сметки во банки и во благајна	836	667
Пари на денарска наменска сметка во банка	421	64.327
Други парични средства-на играчи	369.581	297.168
Вкупно парични средства	<u>1.738.690</u>	<u>1.532.518</u>

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

17. ЗАПИШАН КАПИТАЛ

Сопственик	01.1.2022	%	промена	31.12.2022	%
	број на акции			број на акции	
Влада на Република Македонија	45.000	100,00%	-	45.000	100,0%
Вкупно	45.000	100%	-	45.000	100%

Капиталот на Друштвото е составен од 45.000 обични акции, со вредност од 100 евра по една акција. Во Централниот регистар на РМ капиталот на Друштвото е запишан во евра, а во сметководствената евиденција е впишан во денари во износ од 276.355.350,00 мкд.

ПРЕМИЈА НА ИЗДАДЕНИ АКЦИИ

Во 2013 година друштвото основа ново друштво - подружница, ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА ДОО - Скопје со учество од 51% . Како содружник, во новооснованото друштвото го пренесе правото на организирање видео игри на среќа и ексклузивното две годишно право на организирање интернет игри на среќа кое е проценето од овластен проценувач во вкупна вредност од 6.244.898,00 ЕВРА или 384.373.472,00 мкд, како вредност на сопствениот удел во новото друштво.

Во акционерската главнина на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РС МАКЕДОНИЈА, право на организирање видео и интернет игри на среќа не е вреднувано, при основање на Друштвото. Дополнително, зголемената вредност на акционерскиот капитал се квалификува како премија на издадените акции.

18. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
*Краткорочни обврски - фонд за игри	239.511	105.053
Краткорочни кредитни обврски	-	-
Останати краткорочни финансиски обврски	-	-
Вкупни краткорочни кредитни обврски	239.511	105.053

*Краткорочните финансиски обврски се однесуваат на фонд од нереализирани добивки во игрите на среќа од инстанти во тековна продажба.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

19. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Добавувачи во земјата	226.700	192.762
Добавувачи во странство	102.031	95.826
Добавувачи за нефактурирани стоки	-	-
Вкупни краткорочни обврски кон добавувачи	328.731	288.588

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Обврски за примени аванси и депозити	38.977	36.596
Обврски кон вработени	6	-
Обврски за даноци и придонеси на плати	-	-
Обврски за тековни даноци	46.393	74.983
Останати обврски	39.396	25.415
Одложени трошоци	10.220	10.875
Вкупни други краткорочни обврски	134.992	147.869

21. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- КАСИНОС АУСТРИЈА ДОО Скопје*

	01.01/31.12.2022	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2022
	промет	побарувања	обврски
	2.692	346	545
	2.692	346	545

*ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА поседува удел од 51% во ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА.

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Исплати на членови на Управен Одбор	3.590	1.929
Исплати на членови на Надзорен Одбор	3.962	2.386
	7.552	4.315

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

22. НЕИЗВЕСНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото до 31.12.2022 година има судски спорови, како тужена страна во вкупен износ од 483.445,00 мкд. По тужбите Друштвото нема извршено резервирања за можните обврски.

23. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Друштвото на 31.03.2023 година изврши регистрација на друштво-подружница за приредување игри на среќа на ВЛТ апарати под името НОВА ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА - НОВО ВЛТ ДОО Скопје. Во НОВО ВЛТ ДОО, АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА е сопственик на удел од 51% во износ од 5.085.495,00 ЕУР, на остатокот од 49%, во износ од 4.885.103,00 ЕУР представува удел во сопственост на ХТЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје. Основањето на новото друштво е извршено по потпишан Договор за заедничко вложување со ХТЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, на 24.08.2022 година.